


JAZZ



Honda Центар
булевар „Илинден“ бб, 1000 Скопје;
телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788;
телефон сервис: 02/ 308 3789
<http://honda.makpetrol.com.mk>



7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
или 160.000 КМ



НЕОДОЛИВО РАЗНОВИДЕН

Животот е полн со изненадувања, а такв е и новиот Honda Jazz. Покрај компактниот дизајн што луѓето го познаваат и го обожаваат сега е и многу подобар и многу поголем од порано.

Ние во Honda тежнееме кон дизајнирање автомобил што ќе им го олесни животот на луѓето. И новиот Honda Jazz го прави токму тоа. Овој автомобил е редизајниран од глава до петици со нова заоблена каросерија

што му дава пософистициран и по-стилски изглед.

Како што се адаптира Вашиот живот, така се адаптира и новиот Honda Jazz. Нашите интуитивни магични седишта (целосно спуштени седишта за складирање) Ви овозможуваат разновидност каква што Ви е потребна.

Ние развиеме иновативна и интелигентна технологија што го збогатува

секое патување. Автомобилот Jazz го инкорпорира новиот аудио и информациски систем Honda CONNECT што Ве поврзува со сите работи што ги сакате во животот, со музиката што ја сакате, како и да одржувате контакт со пријателите. Honda CONNECT Ви нуди одлично поврзување со светот додека патувате, преку Wi-Fi конекција или преку мобилен Wi-Fi рутер. Екранот на допир Honda CONNECT 7" може да го прсонализира со Вашите



омилени фотографии. Исто така, може да ги слушате Вашите омилен интернет-музички станици и радио програми од целиот свет, вклучувајќи ги вестите, подкастови и аудиокниги. Bluetooth™ конекцијата Ви овозможува да го поврзете Вашиот смартфон (па-метен телефон) со хендс-фри телефонскиот систем (Hands Free Telephone) во автомобилот.

Ние го подобривме секој аспект на

новиот Honda Jazz за да добиеме повеќе простор, поголем простор за багаж и стил. Но, не запрејте тука. Под хаубата се наоѓа сосема новиот i-VTEC бензиски мотор од 1.3 л што дава импресивна 102 КС, со еднакво импресивна емисија на CO2. Во однос на трансмисијата, ние сакавме да се осигуреме дека новиот Jazz е вистинскиот за Вас. Покрај со новиот рачен менувач со шест брзини, достапен е и со напредниот CVT автоматски

менувач, што ја подобрува заштедата на горивото и го зголемува уживањето при возењето.

Посветени на зачувување на безбедноста на луѓето при патување. Ние мислиме дека најдобриот начин да се избегнат судири е да се размислува однапред, поради тоа Ви ги нудиме нашите напредни технологии ADAS - системи за асистенција на возачот.



ВОЗЕТЕ СО НАСМЕВКА